

20120391128

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

Врз основа на член 14 став (1) алинеја 10 од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11 и 185/11), министерот за финансии, донесе

КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ ПРИ СПРОВЕДУВАЊЕ НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ

Член 1

(1) Со овој кодекс се уредува начинот на однесување и работење на лицата кои вршат работи од областа на јавните набавки, како и на претседателот на комисијата за јавна набавка, неговиот заменик, членовите во комисијата за јавна набавка и нивните заменици (во натамошниот текст: лицата) кај договорниот орган, со цел да се обезбеди законитост, независност, транспарентност, отчетност, ефикасност, одговорност и професионален интегритет при спроведување на јавните набавки, согласно нивните службени должности.

(2) Лицето е одговорно за постапување спротивно на службените должности кои се утврдени врз основа на закон, овој кодекс или со други прописи.

Член 2

(1) Лицето ги спроведува јавните набавки во согласност со закон, без дискриминација, повластување и без никаков личен интерес.

(2) При спроведувањето на јавните набавки, лицето ги применува и почитува принципите на законитост, независност, транспарентност, отчетност, ефикасност, одговорност и професионален интегритет.

Член 3

(1) Лицето води сметка активностите да не бидат на штета на договорниот орган ниту во спротивност со јавниот интерес утврден со закон.

(2) Лицето ги извршува работите на високо професионално ниво, кое постојано го надградува и треба постојано да се едуцира.

(3) Лицето нема да се ангажира во активности кои се спротивни на правилното спроведување на јавните набавки и треба да ги избегне состојбите и однесувањата кои можат да наштетат на интересот или угледот на договорниот орган во кој е вработен.

(4) Лицето избегнува секаков вид на неетичко однесување и не го користи статусот или влијанието за задоволување на сопствени материјални и лични интереси, како и на членовите на неговото семејство.

(5) Во односите со физичките и правните лица, лицето треба да покажува разбирање, љубезност, пристојност и подготвеност да помогне, притоа непопречувајќи го остварувањето на туѓите права, интереси и достоинство.

(6) Лицето при спроведување на јавните набавки, во непосреден контакт со физички и правни лица, треба да се однесува одговорно, внимателно, љубезно и да соопштува информации на едноставен и разбирлив јазик, да одговара на поставени прашања и да упатува каде треба да ги остварат своите права и интереси.

Член 4

(1) При спроведувањето на јавните набавки, лицето треба да се раководи од правилна и разумна оценка на фактичката состојба без предрасуди, без судир на интереси и без влијание на одговорното лице или лицата кои се засегнати.

(2) При спроведувањето на јавните набавки, лицето при преземањето, односно непреземањето на дејствијата треба да постапува на ист начин спрема сите заинтересирани лица.

(3) Лицето не треба да предизвикува со намера штета на физички и правни лица туку треба да обезбедува остварување на нивните права и интереси кои не се на штета на договорниот орган.

(4) При спроведувањето на јавните набавки лицето не треба да:

- прима пари, без оглед на износот, други вредности или благородни метали, ниту да бара или да прифати подарок;

- да ја злоупотреби својата службена положба за да стекне материјална или друг вид на корист за членовите на семејството, блиски роднини, пријатели и други физички и правни лица со кои има приватен, деловен или политички интерес;

- користи официјални и службени информации добиени при извршување на службените задачи и должност кај договорниот орган за лична корист или за корист на друго лице со кое е поврзано и

- ја користи својата позиција за да влијае врз одлуките на органите за контрола или следење на системот на јавните набавки со цел да се стекне со лична корист или корист на лица со кои е поврзано, за да се здобие со одредени бенефиции или права и склучување на деловна работа, или на друг начин се здобие со корист за себе или за друго лице со кое е поврзано.

(5) Ако на лицето му е понуден подарок или било која друга понуда, треба подарокот или другата понуда да ја одбие и веднаш да извести за истото.

Член 5

(1) При спроведувањето на јавните набавки, лицето треба да ги почитува принципите и законските прописи за спречување на судир на интереси.

(2) Лицето нема да дозволи да дојде до судир на неговиот личен финансиски интерес со јавниот интерес.

(3) При спроведувањето на јавните набавки, лицето треба да избегнува дејствија или пропуштања за преземање дејствија кои се во судир со законските прописи кои би можеле да бидат причина за нарушување на неговиот личен интегритет.

Член 6

(1) При спроведување на јавните набавки, лицето треба да постапува одговорно, а податоците и информациите добиени во текот на спроведувањето на јавните набавки треба да ги користи само за спроведување на конкретната јавна набавка.

(2) При спроведување на јавните набавки, лицето треба да постапува врз основа на принципот на економичност во постапувањето со државниот имот, како и со финансиските средства кои се користат при спроведувањето на јавните набавки.

Член 7

Овој кодекс влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-11114/1
16 март 2012 година
Скопје

Министер за финансии,
м-р **Зоран Ставрески**, с.р.